



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Понеделник, 21 октомври 1957
Број 28 Година XIII

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 50 дин.
Чековна сметка број 802-Т-698

151.

На основа член 2 и 11 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ЗДРАВНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА

I.

Се основа Завод за здравна заштита на мајки и деца како установа со самостојно финансирање (во натамошниот текст: Завод).

Седиште на Заводот е во Скопје.

II.

Задачи на Заводот се:

— да ја следи и проучува здравствената положба и проблематика во врска со здравствената заштита на мајките и децата, да работи на спречувањето и отстранувањето на причините и последиците на заболувањата, како и предлага на надлежните органи соодветни мерки;

— да води грижа и укажува здравствена заштита на трудниците, мајките, децата и младината;

— да води грижа и работи за стручно подигање и усовршување на здравствените работници од областа за заштита на мајките и децата;

— да работи на здравствено воспитување на мајките по прашањата за здравствена заштита на децата, нивното одгледување и исхранување;

— да врши научно истражувачка работа во врска со заштита на мајките и децата;

— да дава упатства за стручната работа на здравствените установи од областа на заштитата на мајките и децата, да ја следи и координира нивната работа;

— да издава стручни и популарни публикации;

— да соработува со соодветни установи во земјата и странство, ги следи нивните постигнувања и се грижи за нивното применување.

III.

За остварување на задачите од претходната точка Заводот има право на управување со недвижен имот, уреди, инструменти, како

и други движни предмети кои накнадно ќе се попишат и проценат по прописите што постојат.

IV.

Со Заводот управува управен одбор од девет членови како општествен орган на управување.

Управниот одбор се состои од по еден претставник на работниот колектив, Републичкиот завод за социјално осигурување, кои овие ги избираат од редот на своите членови, а другите членови на Управниот одбор ги именува Советот за народно здравје на НРМ од редот на граѓаните.

Управникот на Заводот е член на Управниот одбор по својата положба.

Управниот одбор избира претседател од редот на своите членови. Управникот на Заводот не може да биде претседател на Управниот одбор.

Управниот одбор се избира за две години.

V.

Со работата на Заводот непосредно раководи управник.

Управникот на Заводот го назначува Советот за народно здравје на НРМ.

VI.

Заводот има колегиум кој го сочинуваат раководните службеници на Заводот.

Стручниот колегиум е советодавен орган на управникот на Заводот по поважните прашања од областа на работата на Заводот.

Стручниот колегиум го свикува и со него раководи Управникот на Заводот.

VII.

Во Заводот може да постои Совет кој што го именува Советот за народно здравје на НРМ од редот на стручните службеници и соработници на Заводот и другите здравствени установи, како и од редот на општествените работници што покажуваат интерес за прашањата од заштитата на народното здравје.

Организацијата и делокругот на Советот се уредува со правилата на Заводот.

VIII.

Заводот може да ги има следните фондови со кои самостојно располага:

- а) инвестиционен фонд и
- б) резервен фонд.

IX.

Орган надлежен за работите и задачите на Заводот е Советот за народно здравје на НРМ.

X.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

ИС бр. 139

25 септември 1957 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

152.

Врз основа на чл. 4 и 19 од Законот за оружјето донесувам

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Дозвола за произведување на оружје, дозвола за преправка и поправка на огнено оружје, како и дозвола за држење и дозвола за носење оружје (во натамошниот текст — дозвола за оружје) се издава според одредбите на Законот за оружјето и овој правилник.

Член 2

Дозвола за оружје може да биде издадена на:

а) војничко оружје и тоа: војнички пушки, рачно автоматско оружје (шмајзери), пиштоли и револвери;

б) ловечко оружје и тоа: ловечки пушки за сачми, ловечки пушки за кугли, комбинирани ловечки пушки за сачми и кугли и ловечки карабини, во кои спаѓа и војничкото оружје што е преправено во ловечко;

в) пиштоли и револвери што не спаѓаат во војничко оружје;

г) флорбети со олучени цевки со калибар преку 6 мм.

Како војничко оружје под точка а) од претходниот став се смета оружје што не ја сочинува спремата на ЈНА.

Член 3

Не може да се издаде дозвола за држење и носење на:

а) огнено оружје што е направено специјално за вршење напад и оневозможување на неговото откривање, како што е огнено оружје со направи за приглушување на звукот, рефлектори за заслепување, скусување

или прикривање во сразмера поголема отколку што е тоа потребно за војничка, ловечка или спортска цел;

б) ладно оружје од сите видови;

в) сите видови бомби и други направи што содржат распрскателни материји или гас што е наменет за вршење напад.

Член 4

Без дозвола може да се држи:

а) оружје што делува со помош на воздушен притисок;

б) оружје што има историска или уметничка вредност а кое не се употребува како оружје и не е подесно за современа употреба.

Оружјето од точка б) од претходниот став треба да биде пријавено на органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата.

II. ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ОРУЖЈЕ И ВРШЕЊЕ ПОПРАВКИ И ПРЕПРАВКИ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ ВО ВИД НА ЗАНАЕТ

Член 5

Молбата за претходно одобрение за производство на оружје и за вршење поправки и преправки на огнено оружје ја поднесува до органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата лицето што бара дозвола од чл. 7 ст. 2 од Законот за оружјето.

При давање претходно одобрение за производство на оружје и за вршење поправки и преправки на огнено оружје (чл. 7 ст. 2 од Законот за оружјето), органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата ќе цени дали не стојат пречките од чл. 10 на Законот за оружјето.

При давањето на дозвола за производство на оружје, органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата што го дава претходното одобрение ќе води сметка и за видот и количеството на оружјето чие производство се одобрува.

Член 6

Лицето на кое му е издадена дозвола за произведување на оружје е должно да води евиденција за произведеното оружје. Евиденцијата на произведеното оружје треба да ги содржи следните податоци: датум на изработката, податоци за лицето на кое му е отуѓено оружјето, вид, марка, калибар и фабричен број поединечно за секое оружје.

Лицето на кое му е издадена дозвола за вршење поправки и преправки на огнено оружје во вид на занает е должно да води регистар во кој за секоја извршена услуга ќе ги внесува следните податоци: ден на извршената услуга, фамилијарно и родено име и пребивалиште на лицето на кое му е услугата извршена, во што се состоела услугата, број и датум на дозволата за оружје и назив на органот што ја издал дозволата.

Член 7

Просториите во кои се врши произведување, поправки и преправки на оружје во вид на занает треба да бидат обезбедени од кражба.

Во колку управниот орган надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на сколијата најде за потребно, може да одреди во таквите простории да се постави постојанен чувар.

Член 8

Произведеното оружје како и оружјето што е дадено за поправка или преправка на лице што за тоа има дозвола, не смее да биде изнесено од просториите во кои е произведено односно од просториите што се одредени за обавување на работата до продавањето односно предавањето на сопственикот на оружјето доколку таквото изнесување не го бара самото обавување на производството односно вршењето на поправките и преправките на оружјето.

III. НАБАВКА, ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ

а) Молба за оружје

Член 9

Во молбата со која се бара издавање дозвола за оружје треба да се наведат следните податоци: фамилијарно, татково и родено име на молителот, дата и место на раѓањето, занимање, пребивалиште и државјанство, вид на оружјето за кое се бара дозвола, марка, калибар и фабричен број, целта за кое е потребно оружјето, како и начин на кој што е набавено. Покрај тоа во молбата треба да се наведе дека се бара дозвола за држење односно дозвола за носење на оружје. Правните лица во молбата го наведуваат својот назив и седиште и податоците што се однесуваат на оружјето.

Со молбата треба да се приложат и доказите од чл. 10 ст. 1 на Законот за оружјето.

Доколку молителот што бара дозвола за оружје не го има оружјето и треба допрва да го набави, во молбата нема да ги внесе податоците за марката, калибарот, фабричниот број и начинот на набавката на оружјето.

Со молбата со која се бара дозвола за носење на ловечко оружје треба да се приложи и потврда дека лицето што поднесува молба е член на една од ловечките организации.

Ако лицето што бара дозвола за оружје не е сопственик на оружјето за кое бара дозвола, молбата треба да ја потпише и сопственикот на оружјето.

б) Набавка на оружје

Член 10

На молителот кој при поднесувањето на молбата за дозвола за оружје го нема оружјето и треба допрва да го набави, доколку ги

исполнува условите за добивање на дозвола, надлежниот орган пред кој се води управната постапка ќе му издаде потврда со која ќе може да изврши набавка на оружјето.

Од потврдата, покрај другото, треба да се види дека лицето поднело молба за држење односно носење на оружје, дека ги исполнува условите за добивање на таква дозвола како и видот и количеството на оружје што може со таа потврда да се набавува.

Потврдата се издава со рок на важност од три месеци. Важноста на потврдата може во оправдани случаи да се продолжи за наредните три месеци при што надлежниот орган ќе цени дали не настапила некоја од пречките предвидени во чл. 10 на Законот за оружје.

Член 11

Лицето на кое му е издадена потврда за набавка на оружје може истото да го набави:

а) од трговско претпријатие што е овластено за промет со огнено оружје;

б) од приватно лице кое со дозвола држи оружје или кое е овластено да го продаде оружјето по чл. 25 од овој Правилник;

в) по пат на примање пратка со оружје од странство во вид на поклон;

г) непосредно од странски претпријатија за време престојот во странство.

На начинот од точка в) на овој член може да биде набавено само ловечко оружје.

На начинот предвиден во точка г) од овој член лице кое врши набавка на оружје може истото да го набави само за своја потреба. Лице кое на тој начин набави оружје должно е при повторното влегување во ФНРЈ да го пријави оружјето на органот што го контролира граничниот премин. За пренесување на оружјето до пребивалиштето лицето треба да прибави потврда од пограничните органи на кои им е пријавено оружјето.

На лицата што набавуваат оружје на начинот од точка в) и г) од овој член не им е потребна потврда за набавка на оружје туку соодветен доказ за поклон односно набавка од странство.

Лицето што набавило оружје по еден од начините предвидени во став 1 на овој член е должно истото да го поднесе пред органот што ја води управната постапка во рок од 8 дена од извршената набавка, а ако оружјето е набавено за време на престој во странство во рок од осум дена по враќањето во местото на пребивалиштето.

Член 12

Правните лица на кои им е издадена потврда за набавка на оружје, општествени организации кои врз основа на чл. 3 од Уредбата за промет со огнено оружје, муниција и експлозивни средства, се овластени за свои потреби да вршат набавка на оружје непосредно од производното претпријатие како и

трговските претпријатија што се овластени за промет со оружје, можат да вршат набавка на оружје и во странство.

Член 13

Потврдата за набавка на оружје се издава во дупликат.

Лицето што набавува оружје ќе предаде еден примерок од потврдата за набавка на лицето од кое го набавува оружјето.

Ако оружјето се набавува од претпријатие што е овластено за промет со оружје, претпријатието на примерокот од потврдата што останува кај лицето кое набавува ќе потврди дека нему му е продадено оружјето.

Ако оружјето се набавува од приватно лице, тоа лице е должно на примерокот од потврдата за набавка што останува кај лицето кое набавува, да го констатира отуѓувањето на оружјето и да го наведе бројот и датумот на дозволата за оружјето што се отуѓува и називот на органот што ја издал дозволата.

в) Дозвола за оружје

Член 14

Дозвола за оружје се издава за време од една година или за неодредено време. Ако дозволата е издадена за одредено време нејзината важност истекнува со свршување на календарската година.

Податоци за времето за кое е извршено продолжувањето на важноста на дозволата за оружје се внесуваат во дозволата и регистарот на издадените дозволи за оружје.

Член 15

За повеќе оружја од еднаков вид може на едно лице да биде издадена една заедничка дозвола за оружје.

Дозвола за носење на едно или повеќе ловечки оружја може да се издаде на поголем број лица.

Член 16

Дозвола за носење ловечко оружје може да биде издадена само на лице што е член на една од ловечките организации.

Во исклучение органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата може да издаде дозвола од претходниот став и на лице што не е член на ловечка организација под услов тоа лице оружјето да го користи само за чување на земјоделски имот или стока.

Член 17

Дозволата за оружје се издава на образец кој треба да ги содржи следните податоци: реден број од регистарот на издадените дозволи, ознака за видот на дозволата (за држење или за носење на оружје), фамилијарно, татково и родено име на лицето на кое се издава дозволата, дата и место на неговото раѓање, занимање, државјанство, пребивалиште и ознака на видот, марката, калибра-

рот и фабричниот број на оружјето за кое е издадена дозвола.

Образецот од претходниот став не е задолжителен за дозволи за држење на оружје што се издаваат на правните лица.

Член 18

Органот што ги издава дозволи за оружје е должен да води евиденција на издадените дозволи. Евиденцијата се состои од регистар на издадените дозволи за држење и регистар на издадените дозволи за носење на оружје.

Регистарот на издадените дозволи за држење односно за носење на оружје ги содржи следните податоци: реден број, фамилијарно, татково и родено име, датум и место на раѓањето, занимање, државјанство и пребивалиште на лицето на кое е издадена дозволата, потоа ознака на видот, марката, калибарот и фабричниот број на оружјето за кое е издадена дозволата, рок на важност на дозволата и забелешка.

Упис на дозволи за оружје во регистарот се врши по ред по кој што се истите издадени со назначување датата на издавањето на дозволата.

г) Држење и носење на оружјето

Член 19

Лицето на кое е издадена дозвола за носење на оружје должно е истата да ја има при себе кога го носи оружјето. Дозволата за носење на оружје важи само со лична карта.

Член 20

Органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата при давањето на претходната согласност бара од правното лице докази од чл. 10 на Законот за оружјето за физичкото лице на кое ќе се повери оружјето на ракување.

Лице што носи оружје за кое дозволата за држење е издадена на правно лице, треба од правното лице да биде писмено овластено за носење на оружјето. Такво лице може да носи оружје само кога е на должност и во тоа време должно е да го носи со себе писменото овластување од правното лице за носење на оружје. Овластувањето важи само со лична карта.

Член 21

Лицето на кое е издадена дозволата за оружје должно е да се грижи оружјето да не дојде во рацете на лица што не се овластени за држење на такво оружје, како и при ракувањето со истото да не ја загрозува безбедноста на граѓаните.

Член 22

Органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата должен е да води евиденција на одземеното оружје.

Евиденцијата на одземеното оружје се состои од регистар кој ги содржи следните

податоци: реден број, датум и број на донесеното решение за одземање на оружјето, фамилијарно, татково и родено име, односно назив на правното лице од кое е одземено оружјето, неговото пребивалиште односно престој, вид, модел, калибар и фабричен број, по кој пропис е одземено оружјето, најниска проценка на вредноста на оружјето (кај оружје кое се проценува) и забелешка.

Член 23

Лицето на кое е издадена дозвола за оружје должно е секоја промена на пребивалиштето односно престојот да ја пријави на надлежниот орган за внатрешни работи.

Правното лице на кое е издадена дозвола за држење оружје должно е секоја промена на редовната работа заради која престанува потребата од понатамошното држење на оружјето да ја пријави на органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата.

Пријава по овој член се поднесува на органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата во рок од осум дена од денот кога настапила промената.

Промената на местото на пребивалиштето односно престојот по став 1 на овој член се внесува во дозволата за оружје и во регистарот на издадените дозволи.

Член 24

Лице што ќе отуѓи оружје за кое е издадена дозвола или тоа оружје го замени со друго од еднаков вид должно е во рок од осум дена да го извести за тоа органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата на чие подрачје борави и да ја врати дозволата за оружје односно да бара замена на дозволата.

Член 25

Во случај смрт на лице на кое му била издадена дозвола за оружје, членовите на неговата фамилија или наследниците можат во рок од два месеца да поднесат молба за добивање дозвола за оружје кое умрениот го држел, или оружјето да го отуѓат на лице што има потврда за набавка на оружје од тој вид.

Ако дозволата за оружје по молба од претходниот став не биде издадена, членовите на фамилијата или наследниците можат во рок од 2 месеца од денот на донесувањето правосилно решение со кое се одбива издавање на дозвола да го отуѓат оружјето на лице што има потврда за набавка на оружје од таков вид.

Ако оружјето во предвидениот рок не биде отуѓено органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата истото ќе го одземе и предаде на трговското претпријатие што е овластено за промет со оружје за продавање на оружјето.

Член 26

Дозволата за вршење поправки и преправки на огнено оружје, дозволата за оружје како и оружјето што со решение донесено во административно-казнената постапка е одземено по чл. 16 ст. 2, 4 и 5 од Законот за оружјето се доставува на органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата.

Оружјето што е одземено по претходниот став се предава на овластеното претпријатие за продавање во полза на државата. Најниската продажна цена за ова оружје ја утврдува со проценка комисија која е составена од претставник на месната ловечка организација, трговското претпријатие за промет со оружје и органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата. Составот на комисијата го одредува началникот на Секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата кој е надлежен во местото во кое се формира комисијата.

Член 27

Кој пронајде оружје за кое се претпоставува дека е изгубено или сокриено должен е истото во рок од 3 дена да го пријави односно да го предаде на најблискиот орган надлежен за внатрешни работи (секретаријат, испостава, станица на НМ). Непријавувањето односно непредавањето на најденото оружје ќе се смета како бесправно држење на тоа оружје.

Член 28

Губење на оружје треба да се пријави во рок од 24 часа на органот за внатрешни работи што е надлежен во местото каде е изгубено оружјето.

Губење на дозвола за оружје, како и губење на оружје што настапило на подрачје на друг народен одбор, треба да се пријави во рок од осум дена на органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата на чие што подрачје сопственикот на дозволата односно оружјето има пребивалиште.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок:

- 1) лице што е овластено за поправка и преправка на оружје ако изнесе или позволи да се изнесе оружје од просториите што се одредени за обавување на работата;
- 2) кој не побара продолжување на дозволата за оружје пред истекување на нејзината важност;
- 3) кој носи оружје а нема при себе дозвола односно писмено овластување за носење на оружјето;

4) кој дозволи оружје за кое добил дозвола да дојде во рацете на лице што нема дозвола за држење на такво оружје или кој со оружјето ракува на начин со кој се загрозува безбедноста на граѓаните;

5) лице кое има дозвола за оружјето не ја пријави односно одјави промената на своето пребивалиште, како и одговорен претставник на правно лице што не ќе ја пријави промената на редовната работа заради која престанува потребата од понатамошно држење на оружјето;

6) кој во рок од осум дена не го извести органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата за отуѓувањето или замената на оружјето за кое добил дозвола за оружје.

7) кој во определениот рок не пријави изгубување на оружје или на дозвола за оружје.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Дозволите за држење и носење на оружје издадени по сегашните прописи важат до 31 декември 1957 година. До тој ден ќе се изврши замена на старите дозволи за држење и носење на оружје со дозволи издадени по одредбите од овој Правилник.

Замена на старите дозволи за држење и носење на оружје ќе врши органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата.

Член 31

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 21369

4 октомври 1957 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
Мито Мицајков, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Народниот одбор на општината — Дојран, број 751 од 28-II-1957 година, е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, рег. бр. 1, установата под назив: **Здравна станица**, со седиште во Нови Дојран. Предмет на работењето на установата е: здравствено просветување на населението, преземање мерки за спречување и сузбивање на заразните и други болести, лекување болни, укажување здравствена заштита на трудни мајки, деца и младина, врши забарски услуги и други работи кои

се со позитивни прописи ставени во нејзина надлежност.

Установата е основана со решението на НО на општината — Дојран, бр. 751 од 28-II-1957 година.

Установата ќе ја потпишува управителот Мирјана Котева.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Советот за народно здравје на НО на општината — Дојран.

Бр. 1274/57 од НО на општината — Дојран. (673)

На основа решението на Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 9142 од 19-VI-1957 година, е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 7, рег. бр. 7, установата под назив: **Шумско стопанство**, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на установата е: а) со шумите, шумското земјиште и високопланинските пасишта, да стопанисува спрема начелата на рационално стопанисување, да уредува, подигнува, врши узгој, обнова и искористување на шумите и пасиштата — со пошумување и мелиорација на земјиштето; б) врши продажба на главни и споредни шумски производи во примарна (непреработена) состојба, врши потребни сечи за чистење, одгледување и за ситен технички материјал, врши собирање преработка, извоз и продажба на споредни шумски производи, врши чување на шумите, шумските земјишта и пасиштата од бесправно ползување, оштетување и узорпации, како и од елементарни непогоди, билни болести и инсекти; в) се грижи за узгој, нега и чување на дивечот и врши надзор во однос на правилното извршување на ловот на своето подрачје; г) се грижи за узгојот, негата и чувањето на рибите во салмонидните води и надзор над извршувањето на риболовот во тие води на подрачјето на стопанството; и д) врши изградување, обнова и одржување на сопствените сообраќајни средства и постојки, како и други шумско-стопански градежни објекти.

Установата ќе ја потпишува управителот Димитар Богатиновски, а во негово отсуство Тодор Курчиев, шеф на сметководството.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Советот за стопанство на НО на Титоввелешка околица — Титов Велес.

Бр. 9142/57 од Одделението на стопанство на НО на општината — Т. Велес. (675)

Секретаријатот за општа управа на НО на општината — Кавадарци објавува дека во регистарот на установите со самостојно финансирање на 1-VII-1957 година, под рег. бр. 8 е запишано следното: покрај досегашниот управител на Домот на културата во Кавадарци фирмата ќе ја потпишува од 1-VII-1957 година и Диме Мустеников, киноапаратер.

На досегашниот втор потписник Боро Хаџи — Василев поради персонални промени му престанува правото установата да ја потпишува.

Од Секретаријатот за општа управа на НО на општината — Кавадарци, бр. 8810/57. (849)

На основа решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје, број 9899 од 12 јуни 1957 година, во регистарот на установите со самостојно финансирање запишани се направените измени во Околинскиот завод за социјално осигурување — Скопје, и тоа: место досегашните потписници на Заводот Диме Јаневски — Бодри, под. директор, Ратка Крстевска, началник на одделението за пензии и Магда Чакарова, сметководител, се овластени Заводот да го потпишуваат следните лица:

I. Како наредбодател за извршување на претсметката, кој непосредно ќе раководи со послушањето на Заводот:

1) Петар П. Зафировски, директор.

II. Како помошни наредбодатели:

- а) по сметката 80-КБ-1 2359801 — здравна служба
- б) „ „ 80-КБ-1 23910 — социјален придонес
- в) „ „ 80-КБ-1 2359800/П — пензии,
- г) „ „ 80-КБ-1 2359800 групно Д. Д. и
- д) „ „ 80-КБ-1 692

- 1) Диме Јанчевски, пом. директор,
- 2) Ловач Христо, началник на финансовото одделение,
- 3) Тодорова Злата, шеф на секторот за расходи и
- 4) Чакарова Магда, шеф на секторот за приходи.
- а) По сметката 80-КБ-1 2359800/ по Д. Д.
- б) „ „ 80-КБ-3 2359800/И и
- в) „ „ 80-КБ-4 2359800:

- 1) Станковски Томе, началник на одделението за ДД
- 2) Раповски Ѓорѓи, ликвидатор на одделен. за ДД
- 3) Цибрева Мирослава, ликвидатор на оддел. за ДД
- 4) Здравковски Ангеле, ликвидатор на оддел. за ДД
- 5) Поповски Никола, ликвидатор на одделен. за ДД
- а) За Фил. во Ѓ. Петров по с/ка 80-КБ-5 23910
- б) За Фил. во Ѓ. Петров по с/ка 80-КБ-5 2359801
- в) За Фил. во Ѓ. Петров по с/ка 80-КБ-5 2359806
- 1) Петрушевски Трифун, управник на Филијата,
- 2) Најдовски Трпко, службеник,
- 3) Крстевска Иванка.

Од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 9899/57. (936)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-XI-1956 год. под рег. бр. 480, на страна 1340 е запишано под фирма: „Војводина — Кооп“ — експорт-импорт — Нови Сад — Претставништво, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори за купопродажба на стока, сточни производи и преработки и црева.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Претпријатието „Војводина — Кооп“ експорт-импорт — Нови Сад, со записник од 19-XII-55 год. а согласно решението на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 4457 од 4-X-1956 год.

Раководител на претставништвото е Чира Антевиќ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2463/56. (1466/56)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на

22-XII-1956 год. под рег. бр. 274, на страна 709, е запишана под фирма: Фабрика за кожи „Гоце Делчев“ — Скопје — Продавница бр. 1, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на кондури од сопствено производство, кондури од гумени производи, гумени опинци, чорапи, детски играчки, врвки за кондури и боја за кондури.

Продавницата е основана од Управниот одбор на Фабриката „Гоце Делчев“, Скопје, со одлука од 27-IX-1956 год. а согласно одобрението на НО на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 24299 од 20-X-56 година.

Раководител на продавницата е Џон Симон Рок Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2533/56. (63)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-X-1956 год. под рег. бр. 188, на страна 543 е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет со отпадоци „Суловина“, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на претпријатието е: врши продажба на сите видови отпадоци.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Куманово, бр. 23559 од 22-X-1956 г.

Претпријатието ќе го потпишуваат: директорот Никола Танески и магазионерот Рефик Таири.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2460/53. (103)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-I-1957 год. под рег. бр. 52, на страна 205, е запишан под фирма: Деловен сојуз за лозарство овоштарство и градинарство на земјоделските задруги од Скопска околина, Скопје. Предмет на послушањето на сојузот е: а) им помага на задругите за изработка на нивните акциони програми и перспективни планови, врз чија основа го изградува својот програм и план и презема мерки за нивното извршување; врши разни услуги на земјоделските задруги во врска со нивните селскостопански и други дејности во лозаро-овоштарството и градинарството; врши преработка или доработка на лозаро-овоштарски и градинарски производи, што ги произведуваат или откупуваат задругите; организира и врши продажба на лозаро-овоштарски и градинарски производи преземени односно купени од задружните организации, како и преработки или доработки на своите производи; ги снабдува задругите со репродукционен и инвестиционен материјал за лозарството, овоштарството и градинарството; изведува лозаро-овоштарски и градинарски производи или преработки на земјоделските задруги и на сопствените погони и врши увоз на разни производи потребни за лозаро-овоштарството и градинарството; се занимава со селскостопанско производство и врши други стопански дејности што служат за унапредување на лозаро-овоштарството и градинарството во земјоделските задруги; работи на обезбедување и стручно издигање на кадрови за задругите и своите погони и организира стручно издигање на земјоделските производители по пат на курсеви, семинари и предавања; прибира и сре-

дува податоци за производството, преработката, до-работката и прометот на задругите и своите погони. За унапредување на селскостопанските и другите дејности на земјоделските задруги и своите погони, Деловниот сојуз соработува со други задружни организации, органи на власта, управата, земјоделските, ветеринарните и другите органи и служби. Ги извршува сите други работи кои со прописи и одлуки на надлежните органи му се ставени во надлежност и за кои се заинтересирани задругите. При вршење работите од претходниот став Деловниот сојуз им укажува на задругите посебна стручна помош во нивната работа за унапредување или вршење на селскостопанското производство. Работите Деловниот сојуз ги врши и со други селскостопански организации според договор.

Стопанските дејности наведени под точката а) Деловниот сојуз ќе ги врши преку своите погони со самостојна пресметка, за кои погони треба да прибави посебно одобрение од Народниот одбор.

Сојузот е основан со одобрението на НО на Скопска околица, бр. 35527 од 27-ХП-1956 год.

Членови на управниот одбор на сојузот се: Страхил Васковски, Ангелко Мицевски, Ацо Николовски, Никола Стојчевски, Сафет Шабани, Перо Сергиевски, Спасе Шишковски, Никола Силјановски, Спасе Поповски, Арсо Кутузовски, Николче Георгиевски, Стево Милошевски, Тодорче Мијаковски, Ристо Костадинов и Трајан Трајковски. Сојузот ќе го потпишуваат в. д. управникот Александар Николовски, претседател Петар Сергиевски и техничкиот раководител Миодраг Божиќ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 5/57. (116)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-ХП-1956 год. под рег. бр. 81, на страна 289 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Александар Илиев“, со седиште во с. Пепелиште-Титовелешко. Предмет на работењето на задругата е: а) откуп и продажба на селскостопански производи од реонот на селото и соседните села, дотур на вештачки ѓубрива, машини, алати, семиња и препарати, машински услуги на земјоделците; б) дотур на стока за широка потрошувачка, како и продажба на истата преку задружната продавница, стварање на нови погони за производство и преработка на селско стопански производи. За отпочнување работата под точка б) потребно е претходно одобрение од народниот одбор.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината Неготино — Титовелешко, бр 10136 од 30-ХИ-1956 год.

Членови на управниот одбор на задругата се: Перо Давчев, претседател, Перо Лазаров, Стојан Мицков, Блаже Стојанов, Ристо Јакимов, Милан Стојанов и Димо Наумов. Задругата ќе ја потпишуваат членовите на управниот одбор Мицков Стојан, Наумов Ристо и Перо Лазаров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2535/56. (96)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации

на 25-И-1957 год. под рег. бр. 44, на страна 141 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Димката Габерот“ с. Ваташа — Продавница бр. 2, со седиште во с. Ваташа — Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со мешовити индустриски и колонијални стоки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Димката Габерот“, со одлука бр. 495 од 26-ХП-1956 година, а согласно одобрението на НО на општината — Кавадарци, бр. 149 од 9-И-1957 год.

Раководител на продавницата е Нако Арсов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 76/57. (156)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-И-1957 год. под рег. бр. 46, на страна 133 е запишана под фирма: Претпријатие „Градинар“ увоз-извоз, Скопје — Откупна станица, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на станицата е: откуп на зарзават, вариво и останати земјоделски производи.

Станицата е основана од Народниот одбор на Градската општина — Титов Велес, бр. 5936 од 5-V-1952 год.

Откупната станица ќе ја потпишува раководителот Ѓорѓи Паунов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1490/55. (162)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-И-1957 год. под рег. бр. 160, на страна 417 е запишана под фирма: Фабрика за масло „Велес“ — Титов Велес, откупна станица со седиште во Тетово. Предмет на работењето на станицата е: врши откуп на маслодајни семиња и контрахирање на истите.

Станицата е основана од Работничкиот совет на Фабриката за масло „Велес“ — Титов Велес со решение бр. 3625 од 5-ХИ-1956 год., а одобрено од НО на општината — Тетово со решение бр. 26020 од 7-ХП-1956 год.

Раководител на откупната станица е Стеван Сарковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 17/57. (163)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-И-1957 год. под рег. бр. 46, на страна 133 е запишана под фирма: Претпријатие „Градинар“ увоз-извоз — Скопје — Откупна станица, со седиште во Тетово. Предмет на работењето на станицата е: откуп на емиш, зарзават и вариво на големо и мало.

Станицата е основана со решението на НО на Градската општина Тетово, бр. 7275 од 16-VI-1952 г.

Станицата ќе ја потпишува раководителот Мицаит Јусуф.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1137/55. (164)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, ТЕТОВО

А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-ХП-1956 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	169.118	1.	Фонд на основните средства . .	169.118
2.	Инвестиции во тек	62	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	50.331	3.	Разни фондови	56.805
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	131.194	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	62
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	122.711	6.	Банка — кредит за обртни средства	109.760
6.	Друга актива	—	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	112.647	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	137.671
ВКУПНО:		586.063	10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	112.647
			12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:		586.063	ВКУПНО:		586.063

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието за обработка на тутун производствениот план го исполни: количински за 2,08%, а финансиски за 7,98% и оствари вкупен приход од 518,954.230 динари.

Овој позитивен резултат произлегува од добра и беспрекорна манипулација на тутуните, без оглед што беа од лош квалитет. Со залагањето на работниците и службениците добиена е што поголема количина извозен материјал.

Сета количина на откупениот класен и вонкласен тутун од реколтата 1955 год. е напoлно реализирана во 1956 година.

Зголемување на вредноста на основните средства е извршено со 1,01%.

Вкупната остварена добивка изнесува 112,645.793 дин. Тоа е постигнато со зголемената продуктивност

на трудот и залагање на сиот колектив за беспрекорна манипулација на тутунот.

Просечно месечно користење на кредитите беше како следува: за постојани обртни средства 20,352.003 дин., а за дополнителен кредит на обртни средства 55,822 500 динари. Долгорочен кредит за инвестиции не е користен.

Просечната цена постигната на реализираниот тутун за извоз во странство изнесува 1.569,61 дин. по килограм, а за домашна фабрикација изнесува 714,76 дин. по килограм.

Преземени се мерки за усовршување и подобрување на хигиенско-техничката заштита во претпријатието.

Претпријатието во својот ферм-завод вонсезонски ферментираше тутуни и од други тутунови претпријатија, а исто така зеде на манипулација тутуни од други потекла.

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ВАРДАР“ УВОЗ-ИЗВОЗ — СКОПЈЕ

А к т и в а			на ден 31-XII-1956 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 ден.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 ден.	
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства			
1.	Основни средства	12.366	1.	Фонд на основните средства . .	7 204	
2.	Инвестиции во тек	62.462	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—	
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	34.671	3.	Разни фондови	32.507	
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—	
4.	Вкупни обртни средства	165.410	5.	Други извори за финансирање инвестиции	62.790	
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства			
5.	Купувачи и други побарувања . .	610.624	6.	Банка — кредит за обртни средства	166.663	
6.	Друга актива	252.727	7.	Фонд на обртните средства . . .	—	
Г. Финансовски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	7.252	
7.	Распоредена добивка	169.473	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива			
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	108.935	
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	752.909	
		1,307.733	Г. Финансиски резултат			
			11.	Добивка	169.473	
			12.	Покритие на загубата	—	
			ВКУПНО:			1,307.733

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1956 ГОДИНА

Задругата „Вуксан“ е основана на 1-VII-1952 г. Основатели се индивидуални сточари. Денеска задругата брои 265 домаќинства.

На задругата основна дејност ѝ е унапредување на сточарството и квалитетно подобрување, со вршење меринизација на стадото од 2.800 броја на овци, како и на овците на членовите задругари.

Денеска задругата по вршењето на меринизацијата или 50% мерино стадо.

Задругата врши организација околу набавка на сточна храна и ја пласира на оние места каде што нема таква.

Во 1956 год. задругата оствари добивка, по одбивањето на сите трошоци, сума од 83.448 дин. Добивката е распределена според постојните прописи.

(90)

БИЛАНС

НА ДИСТРИБУТИВНОТО ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕТПРИЈАТИЕ, ВИНИЦА — КОЧАНИ

АКТЫ

на ден 31-ХП-1956 година

П а с м в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	30.846	1.	Фонд на основните средства	29.617
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	—	3.	Разни фондови	1.343
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	—	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	467	6.	Банка — кредит за обртни средства	301
6.	Друга актива	294	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	295
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	51
		31.607	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					31.607

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ДИСТРИБУТИВНОТО ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ, ВИНИЦА, ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието се занимава со распределба (дистрибутирање) на електрична енергија за широка и општа големопотрошувачка. Има на одржување како сопствени и преносни основни средства 10 електроенергетски објекти (населби), поврзани со Републичкиот електроенергетски систем.

Во текот на 1956 год. претпријатието презеде од Републичкиот електроенергетски систем 452.000 квч а изврши распределба (продажба) на своите потро.

шувачи 447.000 квч. во вкупна вредност од 4,741.000
дин. и оствари вонредни приходи од други непо-
средни извори 176.000 дин.

Претпријатието спрема меѓусебните економски односи со „Електростопанската заедница на НРМ“ реализацијата од продадената електрична енергија ја остваруваше за нејзина сметка, а „Електростопанската заедница“ на претпријатието му ги гарантира и обезбеди сите економско потребни трошоци до цена на чинието.

Во 1956 год. претпријатието работеше без кори-
е на кредит од Народната банка. (137)

БИЛАНС **НА ПАРНАТА ПИВАРА „СКОПЈЕ“, СКОПЈЕ**

А к т и в а			на ден 31-XII-1956 година		П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.		
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства				
1.	Основни средства	156.740	1.	Фонд на основните средства	142.244		
2.	Инвестиции во тек	13.626	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	14.796		
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	40.765	3.	Разни фондови	41.248		
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—		
4.	Вкупни обртни средства	116.580	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	13.326		
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства				
5.	Купувачи и други побарувања	28 180	6.	Банка — кредит за обртни средства	117.700		
6.	Друга актива	—	7.	Фонд на обртните средства	—		
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	11		
7.	Распоредена добивка	41.510	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива				
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	26.566		
			10.	Друга пасива	—		
			Г. Финансиски резултат				
			11.	Добивка	41.510		
			12.	Покритие на загубата	—		
ВКУПНО:		397.401	ВКУПНО:		397.401		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА **НА ПАРНАТА ПИВАРА „СКОПЈЕ“, СКОПЈЕ,** **ВО 1956 ГОДИНА**

Пиварата во 1956 год. го има постигнато следното производство и реализација:

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Пиво во буриња | 14.244. ²⁵ хектолитра |
| 2. Пиво во шишиња | 26.541. ⁴⁰ хектолитра |

ВКУПНО: 40.785.⁶⁵ хектолитра

Вредноста на производството и реализацијата изнесува како следува:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Пиво во буриња дин. | 57.431.315.— |
| 1. Пиво во шишиња дин. | 155.916.274.— |

ВКУПНО: 213.347.589.—

Планот на производството по обем е извршено со 90,64%, додека планот на производството по вредност е извршен со 92,92%.

Претпријатието има планирано добивка во износ од 41.894.000 дин. додека се остварени 41.510.236 динари.

Претпријатието ги пласира своите производи во НР Македонија, Космет и дел од НР Србија.

През 1956 год. претпријатието беше навреме снабдувано со сировини. Потешкотии имаше со стариот уред на точилницата на пиво во шишиња и буриња.

Побарувања имаше просечно од 20—25% од месечната реализација на производството, и сите се ликвидирани секогаш во наредниот месец. Обврските спрема добавувачите и заедницата навреме се исполнувани. През 1956 год. немаше случај да се блокира жиро-сметката на претпријатието при Банката. (98)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА **И ОТКУП НА ТУТУН, КРУШЕВО ВО 1956 ГОД.**

Во 1956 год. претпријатието откупи сировини 1.484 тони за 329.099.000 дин. или средно по 267 динари за 1 кгр.

По обработката на наведената количина е добиен финален продукт 1.298 тони, од кои извозен тутун 750 тони, а за домашните фабрики 548 тони и постигната е средна цена за домашните и извоз-

ните тутуни 1.461 дин. по 1 кгр. Со ова е постигната повисока продажна цена од планираната за 1 кгр. 97 дин.

Постигната е добивка од 212.140.000 дин., од таа сума му останува на претпријатието за самостојно располагање 8.114.000 дин. и остварени се плати над платите од добивката 6.086.000 дин. Претприја-

тието би било уште порентабилно кога би имало свој ферм-завод и доволен капацитет за сместување на тутунот.

Претпријатието во 1955 год. работеше со 495 работници просечно, а во 1956 год. со проширување на производството работеше со 551 работник.

Во 1955 год. отпочна изградба на нов магацин за тутун со капацитет од 250 тони и со две модерни работилници за 250 сортирачки. Магацинот уште не е дефинитивно изграден. (111)

БИЛАНС								
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА И ОТКУП НА ТУТУН, КРУШЕВО								
А к т и в а			на ден 31-ХП-1956 година			П а с и в а		
број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства					
1.	Основни средства	69.733	1.	Фонд на основните средства . .	69.733			
2.	Инвестиции во тек	77.771	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—			
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	37.633	3.	Разни фондови	41.261			
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	70.379			
4.	Вкупни обртни средства	348.736	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	7.392			
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства					
5.	Купувачи и други побарувања . .	152.144	6.	Банка — кредит за обртни средства	396.638			
6.	Друга актива	973	7.	Фонд на обртните средства	—			
Г. Финансови резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—			
7.	Распоредена добивка	212.141	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива					
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	98.535			
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	3.052			
			Г. Финансови резултат					
			11.	Добивка	212.141			
			12.	Покритие на загубата	—			
			ВКУПНО:					

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Заедницата на електростопанските претпријатија на НРМ „Електростопанска заедница“, Скопје, формирана е врз основа на Уредбата за заедници на електростопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/54) со цел за поекономично користење на електростопанските објекти во НРМ, проширување на електростопанскиот систем и електрификацијата на НРМ, купо-продажба на електрична енергија, како и вршење надзор и контрола над техничката исправност и редовното одржување на електростопанските објекти на здружените претпријатија.

Производствениот план за 1956 год. е извршен количински со 84,5%. Од остварениот план на произведена енергија отпаѓа на хидроенергија 76%, а на термоенергија 93%. Со ваквото производство на електричната енергија потребите во нашата Република беа задоволени, со исклучок на извесни

редукции во периодот на маловодието, кога конзумот беше задоволуван во рамките на капацитетите.

Поставениот план квантитативно не е извршен поради непуштање во погон на некои предвидени индустриски објекти.

Поради нови елементи во цената на чинењето и примената на тарифата за продажба на електрична енергија која важи од 1954 год. Заедницата планираше за 1956 год. како финансиски резултат загуба од 95,000.000 дин. Загубата се реализира до цена на чинењето во износ од 73,415.648 дин., од кој износ Заедницата покри од својот резервен фонд 6,167.880 дин., а 87,247.768 дин. се покриени од добиената дотација од Извршниот совет на НРМ во износ од 95,000.000 дин. која беше предвидена во буџетот на НРМ — партија буџетски резерви. Разликата помеѓу покриената загуба и примената дотација е употребена, согласно со решението на Извршниот совет на НРМ бр. 4044 од 29-XII-1956 година, за исплата на пресметаната погонска спремност за 1956 година. (92)

Б И Л А Н С
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА НРМ „ЕЛЕКТРОСТОПАН-
СКА ЗАЕДНИЦА“, СКОПЈЕ

А К Т И В Ъ

на ден 31-ХП-1956 година

П а с н в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	68.436	1.	Фонд на основните средства . .	5.585
2.	Инвестиции во тек	118.762	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	62.850
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	34.493	3.	Разни фондови	50.477
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	109.010
4.	Вкупни обртни средства . . .	30 766	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	9.752
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	142.395	6.	Банка — кредит за обртни средства	66.927
6.	Друга актива	10.878	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	60
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	6.168	9.	Добавувачи и други обврски . . .	100.957
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	112
		411.898	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	6.168
			ВКУПНО:		
					411.898

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДАЛЕКУВОДИ И ТРАФОСТАНИЦИ, СКОПЈЕ

АКТЫ

на ден 31-ХП-1956 година

П а с м в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	41.629	1.	Фонд на основните средства . .	41.629
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	38.696	3.	Разни фондови	44.059
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	132.101	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	38.261	6.	Банка — кредит за обртни средства	99.769
6.	Друга актива	3.793	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	702
7.	Распоредена добивка	2.455	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	68.321
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
		256.936	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	2.456
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					256.936

Од средствата за слободно располагање на претпријатието, за нови инвестиции, замена на инвестиции и инвестиционно одржување финансирани се следните суми: а) амортизационен фонд за замена 2,520.000 дин., б) амортизационен фонд за ин-

вест. одржување 512.000 дин. и г) фонд за слободно располагање 362.000 дин.

Во текот на 1956 год. претпријатието оствари добивка во износ од 3,637.000 дин.

Обврските спрема општествената заедница навреме се исполнувани.

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“, БИТОЛА

Активa

на ден 31-ХП-1956 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	81.136	1.	Фонд на основните средства . .	81.136
2.	Инвестиции во тек	524	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	9.271	3.	Разни фондови	9.859
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	2.675	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	524
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	3.865	6.	Банка — кредит за обртни средства	2.500
6.	Друга актива	—	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	3.637	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	3.452
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	3.637
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА МЕТАЛСКИОТ ЗАВОД „ТИТО“, СКОПЈЕ — МАЦАРИ, ВО 1956 ГОДИНА

Планот на производството е исполнет со 77,98%. Причината лежи во презафатеноста на погонот во освојувањето на воздушни железнички кочници, што е постигнато со успех.

Продуктивноста на трудот не можеше да се мери со обзир на условите во кои се наоѓаше Заводот, т.е. во пробно производство.

И во оваа година обртните средства во рамките на нормативите не можеа да ги задоволат потреби-

те. Затоа се користеа дополнителни, па и тие беа недоволни.

Инвестициите од долгогодишниот кредит во оваа година се главно завршени. На тој начин е овозможено редовно работење на новото производство во 1957 год. по успешното освојување.

Обврските кон заедницата се редовно исполнувани.

Остварената добивка согласно со законските прописи правилно е распределена. (103)

БИЛАНС

НА МЕТАЛСКИОТ ЗАВОД „ТИТО“, СКОПЈЕ — МАЏАРИ

А к т и в а

на ден 31-ХП-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	870.679	1.	Фонд на основните средства . .	358 810
2.	Инвестиции во тек	14.989	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	507.323
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	171.042	3.	Разни фондови	188.397
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	19.535
4.	Вкупни обртни средства	853.981	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	174.205	6.	Банка — кредит за обртни средства	872.219
6.	Друга актива	694	7.	Фонд на обртните средства	4 032
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	114.127	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	133.678
			10.	Друга пасива	1.596
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	114.127
			12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:		2.199.719	ВКУПНО:		2.199.719

БИ Л А Н С

НА КОНФЕКЦИОНАТА ФАБ РИКА „ПРОГРЕС“, СКОПЈЕ

А К Т И В А

на ден 31-ХП-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	33.470	1.	Фонд на основните средства . .	33.470
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	22.890	3.	Разни фондови	23.939
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	200.937	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	67.862	6.	Банка — кредит за обртни средства	229.984
6.	Друга актива	13.091	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	4.238	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	48.260
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	2.597
		342.488	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	4.238
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					342.488

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1956 ГОДИНА

Конфекционата фабрика „Прогрес“ — Скопје е основана во 1945 год. Дејноста ја сбавува исклучиво со производството на разни видови конфекција.

Производствениот задаток е исполнет во оваа година за 407,642.000 дин. или 59% спрема планот. Реализираниот бруто продукт изнесува 451,252.444 дин., ако се стави во однос на постигнатото производство индексот е 109%.

Тешката ситуација на пазарот, поради стагнацијата во прометот нарочно со конфекцијата, предизвика поголемо натрупување на залихи во готови производи. За таа цел беа нужни повеќе обртни

средства. Недоволjno одобрените кредити не беа во состојание да ја подмират потребата и тоа услови да дојде до пореметување на производствениот план. Со поголеми напори, овој колектив успеа во третиот и четвртиот квартал од оваа пословна година да ја реши кризата и да осигура сигурен пласман на конфекцијата, остварувајќи добивка од 4.238.000 дин.

За понатамошната работа фабриката има изготвена програма за реконструкција на машинскиот парк, со цел да се изврши замена на старите и некои дотрајани машини. Со извршување на оваа програма ќе се добие поголемо производство, подобар квалитет и поголема продуктивност на трудот

(123)

БИЛАНС

НА РУДАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЦЕМЕНТНА СУРОВИНА „ОПАЛСКА БРЕЧА“, КУМАНОВО

А к т и в а

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	5.074	1.	Фонд на основните средства . . .	5.074
2.	Инвестиции во тек	400	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Одзвоени средства и други инвестициони средства	—	3.	Разни фондови	2.266
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	2.125	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	400
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . . .	1 729	6.	Банка — кредит за обртни средства	5.000
6.	Друга актива	626	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	13
7.	Распоредена добивка	672	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	209
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	588
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	672
			12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:			ВКУПНО:		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1956 ГОДИНА

Рударското претпријатие за експлоатација на цементова руда „Опалска бреча“ — Куманово е основано во 1954 год. со решение на ОНО — Куманово, бр. 17274 од 26-X-1954 год., а регистрирано кај Стопанскиот суд во Скопје, Фи бр. 1244/55.

Основна дејност на претпријатието е експлоатација на цементова руда „Опалска Бреча“.

Во 1956 година претпријатието не го исполни производствениот план со 100%, а само со 45%. Главната причина за неисполнување на планот бе-

ше не навреме пуштање во сообраќај железничката пруга во изградба с. Бељаково — Куманово, и поради тоа рудата не можеше да се транспортира на нашите купувачи.

Остварениот приход за 1956 год.	
изнесува дин.	13,653.752
Трошоци на производство дин.	12,981.683
Чиста добивка	672.069

Добивката е распределена спрема важечките прописи. (108)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1956 ГОДИНА

Продавницата на Конфекционата фабрика „Прогрес“ — Скопје е формирана од страна на фабриката, со цел да продава исклучиво конфекција од сопственото производство.

Послувањето на продавницата е со позитивен резултат, бидејќи покрај запазувањето на својот рентабилитет таа беше фактор што го реализира-

ше еден дел од производството, а воедно го репрезентираше асортиманот на фабриката пред потрошувачите на пазарот.

Во пословната 1956 год. продавницата има постигнат промет од 33,605.669 дин., остварувајќи вкупен приход од 1,523.598 дин. или добивка од 151.332 динари, (124)

БИЛАНС								
НА ПРОДАВНИЦАТА НА КОНФЕКЦИОНАТА ФАБРИКА „ПРОГРЕС“ СКОПЈЕ								
А к т и в а			на ден 31-ХП-1956 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 лн.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дн.			
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства					
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства . . .	—			
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—			
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	66	3.	Разни фондови	66			
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—			
4.	Вкупни обртни средства	5.025	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—			
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства					
5.	Купувачи и други побарувања . . .	—	6.	Банка — кредит за обртни средства	—			
6.	Друга актива	307	7.	Фонд на обртните средства	—			
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—			
7.	Распоредена добивка	151	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива					
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	—			
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	5.332			
			Г. Финансиски резултат					
			11.	Добивка	151			
			12.	Покритие на загубата	—			
			ВКУПНО:					

БИЛАНС

НА ОКОЛ. ОТКУПНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП НА КОЖИ И ВОЛНА „ЦРНА РЕКА“, БИТОЛА

А к т и в а

на ден 31-ХП-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	5.912	1.	Фонд на основните средства	5.912
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	8.732	3.	Разни фондови	5.678
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	87.837	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	37.825	6.	Банка — кредит за обртни средства	93.678
6.	Друга актива	207	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	25.403
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	8.842
140.513			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
			140.513		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА КОЖИ И
ВОЛНА „ЦРНА РЕКА“, ВИТОЛА ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието е основано со решение на Око-
лискиот народен одбор — Битола во месец јуни
1953 година. Претпријатието има свои откупни ста-
ници во Битолска и Охридска комуна, Ресен, Стру-
га, Дебар, Кичево и Прилеп.

Остваренист промет во 1955 год. изнесува 183,000.000 динари, а во 1956 год. изнесува 300,000.000

дин., што во проценти изразено за разлика од 55 со 56 година изнесува 263% повеќе остварен промет.

Целокупниот персонал на ова претпријатие брои 44 члена. Платниот фонд е формиран на база процентот кој е добиен од страна на Околинската трговска комора и тоа 5,6%. Претпријатието има резервен фонд 3,966.875 динари. Надпресметковни плати во 1956 год. остварени се 5,111.555 дин. Поделениот вишок на плати во истата година изнесува 443.000 динари.

(114)

БИЛАНС

НА ГРАДСКОТО СТОЛАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МЕБЕЛ“, ШТИП

Активна

на ден 31-XII-1956 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	24 999	1.	Фонд на основните средства	17.647
2.	Инвестиции во тек	1.070	2.	Долгорочен кредит за довршените инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	1.460	3.	Разни фондови	1.760
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	25.694	5.	Други извори за финансирање на инвестициите	1.070
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	5.145	6.	Банка — кредит за обртни средства	24.018
6.	Друга актива	1.147	7.	Фонд обртни средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	1 024	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	7.670
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	7.350
		60.539	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	1.024
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					60.539

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ГРАДСКОТО СТОЛАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„МЕБЕЛ“, ШТИП ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието е основано во 1955 година со решение на Градската општина — Штип.

Предмет на работењето на претпријатието е: изработка на куќен и канцелариски намештај, како и изработка на градежна столарија.

Претпријатието во 1956 год. имаше планирано производство за 34.000.000 дин., а остварено 55.936 000 динари или со 159% го изврши својот план. Ова натфрлување на производствениот план е резултат на добрата организација во работата на претпријатието.

Во 1956 год. остварена е добивка 1,024.000 дин од која 50% за инвестициониот фонд на општината, а остатокот од добивката се употреби за покривање на законските обврски. (100)

16-I-1957 год. под рег. бр. 492, на страна 1384 е запишан под фирма: Шивачки дуќан со паушална пресметка „Мода“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на дуќанот е: ги врши сите услуги од шивачката дејност (правене на нови алишта, капут, поправка на истите и сл.).

Дуќанот е основан со решението на НО на општината „Кисела Вода“ бр. 380 од 11-XII-1956 год.

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Никола Петровски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 31/57. (168)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-II-1957 год. под рег. бр. 82, на страна 293 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Беласица“, со седиште во с. Собри — Гевгелија. Предмет на работењето на задругата е: а) унапредување на земјоделието и откуп на селско стопански производи; б) да оснива претпријатија, погони и други работни единици на задругата и обработува земјоделски производи; да организира штедно кредитна служба и ги кредитира задругарите со кредити за подобрување на производството, подигање на разни објекти, набавка на добиток и сè друго предвидено по законските прописи; врши снабдување на задругарите до колку има потреба било со производи нужни за људска исхрана било за сточна храна и фураж. За отпочнување работата под точка б) потребно е претходно одобрение од народниот одбор.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Валандово, бр. 234 од 16-I-1957.

Членови на управниот одбор на задругата се: Глигор Димов, претседател, Ѓорѓе Кортон, Ѓорѓе Ѓеорѓиев, Ѓоне Танчев и Васил Митков. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Глигор Димов и членот на управниот одбор Ѓорѓе Кортон.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 84/57. (170)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-I-1957 год. под рег. бр. 44, на страна 141 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Димката Ѓаберот“, с. Ваташа — Продавница бр. 1, со седиште во с. Ваташа — Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со мешани индустриски и колонијални стоки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга со одлука бр. 494 од 26-XII-1956 год. а одобрено од НО на општината — Кавадарци, со решение бр. 149 од 9-I-1957 год.

Раководител на продавницата е Стеван Јорданов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 77/57. (179)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-XII-1956 год. под рег. бр. 92, на страна 369 е запишан под фирма: Деловен сојуз за сточарство „Сточар“, со седиште во Тетово. Предмет на рабо-

тењето на сојузот е: а) вршење разни услуги на зачленетите организации усмерени за унапредување на сточарството и посебните негови производни гранки; го унапредува сточарството со примена на научни и огледни опити како што се меринизирање на овци, укрстување на добиток, селекции и сл., а особено презема мерки за применување прописите на управните органи кои се однесуваат на одделните сточарски гранки, како што се реонирање и мерки за заштита од заразни болести и сл.; врши промет, откуп и продажба на сите видови стока и сточарски производи, произведени во зачленетите организации и погоните на сојузот како и на откупените од задругарите (жива стока, волна, кожи, млеко, млечни производи, месо и месни производи, птици и јајца, свињи и свинска маст, сите видови на сточна храна и други производи од сточарските производни гранки како што се мед и сл.); врши извоз на сите видови стока и сточни производи произведени или откупени во задругите и погоните на сојузот, а исто така врши и увоз на стока и сточни производи потребни за сточарството во околицата; б) презема и организира мерки за унапредување на производството од сточарските производни гранки во задругите и своите погони, а за таа цел организира и посебни свои погони како: птицеводни фарми, инкубаторски станици, фарми за одгледување на свињи, фарми за одгледување на овци, фарми за одгледување на крупен добиток, пчеларски фарми, фарми за одгледување на зајаци и расни куќиња, мандри за закупени пасишта, работилници за преработка на млеко-млекари, работилница за производство на сточна храна, работилници за преработка на месо, посебни продавници за продавање на сточарски производи, сточарски станици и општи земјоделски економии и стопанства за одгледување на стока. За отпочнување на работата под точка б) потребно е претходно одобрение од НО.

Сојузот е основан со решението на НО на Тетовска околица, бр. 13134 од 28-XI-1956 год.

Членови на управниот одбор на сојузот се: Стојан Стојчевски, претседател; Стојан Мически, Александар Ѓашевски, Паскал Кондевски, Симо Стојановски, Ѓоко Писески, Сарајде Рафајловски, Рафе Димковски, Спасе Илкоски, Ибраим Ѓанија и Игно Среткоски. Сојузот ќе го потпишуваат претседателот Стојан Ѓорчески, членовите на управниот одбор Стојан Мически и Александар Ѓашевски, и книговодителот Вике Митевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2510/56. (171)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Гостивар, бр. 9599/49 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 29, занаетчискиот дуќан под фирма: Абација Дамјан Миланов Станоевиќ, со седиште во с. Пирок — Гостивар. Предмет на работата на дуќанот е: абациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дамјан Миланов Станоевиќ. (184)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Гостивар, бр. 4851/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 48, рег. бр. 321, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Ариф Салиов Исеини, со седиште во с. Градец — Гостивар. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ариф Салиов Исеини. (185)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Гостивар, бр. 9598/49 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 30, занаетчискиот дуќан под фирма: Абаџија Јован С. Стојковиќ, со седиште во с. Пирок — Гостивар. Предмет на работата на дуќанот е: абаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован С. Стојковиќ. (186)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Жеровјане, бр. 56/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 8, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ејуп Елмазов Јахја, со седиште во с. Неготино — Гостивар. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ејуп Елмазов Јахја. (188)

На основа дозволата од Народниот одбор на Тетовска околина, бр. 9949/51 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 13, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Ајдини Незир, со седиште во с. Челопек. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајдини Незир. (270)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината — Гостивар, бр. 14302/51 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 14, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Фетахи Исмаила Шоип, со седиште во с. Неготино — Гостивар. Предмет на работата на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фетахи Исмаила Шоип. (278)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината — Делчево, бр. 2621 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 25, рег. бр. 197, занаетчискиот дуќан под фирма: Касапски дуќан на Трговското претпријатие на големо „Малешев“ — Делчево. Предмет на пословањето на дуќанот е: колење на добиток и продажба на месо.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Спиро Ангелов Димитров. (153) 53

На основа дозволата од Народниот одбор на општината — Берово, бр. 3844/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници

на страна 33, рег. бр. 629, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Георги С. Ковачки, со седиште во с. Владимирово. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги С. Ковачки. (211) 56

На основа дозволата на Советот за стопанство на НО на општината — с. Врапчиште, бр. 1650 од 11-IV-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 15, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Змејко Ѓорѓески, со седиште во с. Галате — Гостивар. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Змејко Ѓорѓески. (229) 56

На основа дозволата на Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 7100 од 6-VIII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 13, рег. бр. 13, занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Стојо Велков Стоименов, со седиште во с. Костиндол — Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојо Велков Стоименов. (261) 56

На основа дозволата на Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 13542/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 807, рег. бр. 34 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Кирил Петров Талевски, со седиште во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 100. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Петров Талевски. (1)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Струга, бр. 13666 од 5-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 8, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Беџет Таиров Изетоски, со седиште во с. Велмеј, Охридско. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Беџет Таиров Изетоски. (2)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 39673/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 808, рег. бр. 35 занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Јордан Стојчев Неданов, со седиште во Битола. Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Стојчев Неданов. (3)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Куманово, бр. 8155/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 190, рег. бр. 190, занаетчискиот дуќан под фирма: Морело-фарбар Бо-

рис Станојков Добревски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Станојков Добревски. (4)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Куманово, бр. 13323/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 194, рег. бр. 194, занаетчишкиот дуќан под фирма: Налбат Абдула Шаип Рамизовски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдула Шаип Рамизовски. (5)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Куманово, бр. 8155/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 197, рег. бр. 197, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фурнација Блажо Петровски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: фурнишки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо Петровски. (6)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Куманово, бр. 4079/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 186, рег. бр. 186, занаетчишкиот дуќан под фирма: Апостол Младенов Стојановски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: услужно печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Апостол Младенов Стојановски. (7)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Куманово, бр. 8156/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 187, рег. бр. 187, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Драги Стојманов Димитриевски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги Стојманов Димитриевски. (8)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Куманово, бр. 7433/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 189, рег. бр. 189, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Урош Денков Колевски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Урош Денков Колевски. (9)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Куманово, бр. 21532/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 192, рег. бр. 192, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Јосиф Начков Маневски, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф Начков Маневски. (10)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Куманово, бр. 15859/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 191, рег. бр. 191, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Миле Нешев Јаневски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Нешев Јаневски. (11)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Куманово, бр. 782/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 195, рег. бр. 195, занаетчишкиот дуќан под фирма: Наландија Афиз Абдулов Ајруловски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Афиз Абдулов Ајруловски. (12)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Куманово, бр. 23300/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 196, рег. бр. 196, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Алит Ајрулов Авдиевски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алит Ајрулов Авдиевски. (13)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Куманово, бр. 26124/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 198, рег. бр. 198, занаетчишкиот дуќан под фирма: Табак Киро Стојанов Стоименовски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: преработка на кожи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Стојанов Стоименовски. (14)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Куманово, бр. 26948/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 199, рег. бр. 199, занаетчишкиот дуќан под фирма: Сидар Стојко Стојманов Симоновски, со седиште во Куманово. Предмет на работата на дуќанот е: сидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојко Стојманов Симоновски. (15)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 11648 од 21-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 18, рег. бр. 18, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Јане Андонов Киров, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јане Андонов Киров. (16)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 8724 од 28-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, рег. бр. 19, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Лазар Григоров Поп Захаријев, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Григоров Поп Захаријев. (17)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 8338 од 10-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 17, рег. бр. 17, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Голуб Георгиев Златков, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Голуб Георгиев Златков. (18)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Охрид, бр. 21771 од 14-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 322, рег. бр. 322, занаетчискиот дуќан под фирма: Ламбе Томески, со седиште во Охрид, ул. „Самоилоза“ бр. 40. Предмет на работата на работилницата е: лепење на гуми од велосипеди и други гумени работи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ламбе Томески. (19)

На основа дозволата на Советот за стопанство на НО на општината — Крушево, бр. 5683 од 13-VII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач „Пенз“ Петар Андонов Крстевски, со седиште во Крушево, ул. „Илинденска“ бр. 23. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Андонов Крстевски. (20)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 24387 од 15-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 2932, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Киро Мицковски, со седиште во Скопје, ул. „Петар Чаулев“ бр. 9. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Мицковски. (21)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 11037 од 8-XI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 185, рег. бр. 185, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Блажо Киров Арсов, со седиште во Кавадарци, ул. „Гуро Ѓаковик“ бр. 69. Предмет на работата на дуќанот е: качарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо Киров Арсов. (22)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Дебар, бр. 392 од 20-XI-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 333, рег. бр. 186, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориент слаткар Амедан Б. Косоврасти, со седиште во Дебар. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амедан Б. Косоврасти. (23)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Ресен, бр. 280 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 329, рег. бр. 329, занаетчискиот дуќан под фирма: Казандија Маргарита М. Ефтиќ, со седиште во с. Стење. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Маргарита М. Ефтиќ. (24)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Ресен, бр. 281 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 330, рег. бр. 320, занаетчискиот дуќан под фирма: Казандија Тодор Т. Лазаровски, со седиште во с. Круше. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Т. Лазаровски. (25)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 15489 од 8-XI-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 187, рег. бр. 187, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Милан Тодоров Шошев, со седиште во Кавадарци, ул. „7 септември“. Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Тодоров Шошев. (26)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 21227 од 23-I-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 483, рег. бр. 476 занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар Владо Алексов Нацев, со седиште во Титов Велес, ул. „Коле Неделков“ бр. 7. Предмет на работата на дуќанот е: јажарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Алексов Нацев. (28)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 24777 од 23-I-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 482, рег. бр. 475, занаетчискиот дуќан под фирма: Керамичар Александар Т. Левков, со седиште во Титов Велес, ул. „Љубен Весов“ бр. 92. Предмет на работата на дуќанот е: керамичарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Т. Левков. (29)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Крушево, бр. 60 од 17-I-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 7, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурна „Тиквеш“ на Борис Ефремов Миновски, со седиште во Крушево, ул. „Илинденска“ бр. 103. Предмет на работата на дуќанот е: производство на бели печива и фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Ефремов Миновски. (30)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Крушево бр. 9334 од 17-I-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 6, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Тома Петров Пресевски, со седиште во Крушево, ул. „Маршал Тито“ бр. 3. Предмет на работата на дуќанот е: поткозување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома Петров Пресевски. (31)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 158 од 17-I-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 14, рег. бр. 14, занаетчискиот дуќан под фирма: Илија Наков, со седиште во Кавадарци, ул. „Партизанска“. Предмет на работата е: обавување јавен превоз на стоки со сопствено запрежно возило (кола).

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Наков Ристов. (32)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 23524 од 1-II-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 484, рег. бр. 477, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Цемаил Шефитовски, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 48. Предмет на работата на дуќанот е: изработување и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цемаил Шефитовски. (33)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 26821/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 15, рег. бр. 13, занаетчискиот дуќан под фирма: Бочваро-качар Стојан Богданов Божиновски, без постојано работно место. Предмет на работата на дуќанот е: бочваро-качарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Богданов Божиновски. (34)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 8001/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 14, рег. бр. 12, занаетчискиот дуќан под фирма: Ситар Али Шабан Али, без постојано работно место. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на сита и решета.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али Шабан Али. (35)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Врапчиште, бр. 6944/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 29, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Цветко Радев Цветковски, со седиште во с. Галате — Гостивар. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко Радев Цветковски. (36)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 15490 од 8-XI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 188, рег. бр. 188, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Трајко Јованов Тефов, со седиште во Кавадарци, ул. „7-ми септември“. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Јованов Тефов. (37)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 15491 од 8-XI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 189, рег. бр. 189, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Милан Данов Липтов, со седиште во Кавадарци, ул. „7-ми септември“. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Данов Липтов. (38)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 26212/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 810, рег. бр. 37, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Анасти Божинов Костовски, со седиште во Битола. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анасти Божинов Костовски. (39)

На основа дозволата од Секретаријатот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 41283/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 811, рег. бр. 38, занаетчискиот дуќан под фирма: Кожувар Владо Христов Дојчинов, со седиште во Битола. Предмет на работата на дуќанот е: кожуварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Христов Дојчинов. (40)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Битола, бр. 8994/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 809, рег. бр. 36, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Милутин Фотев Пашариковски, со седиште во Битола. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милутин Фотев Пашариковски. (41)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Дебар, бр. 1625 од 10-XI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 338, рег. бр. 190, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Русе А. Илкоски, со седиште во Дебар. Предмет на работата на дуќанот е: лимарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Русе А. Илкоски. (42)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 9351/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 20, рег. бр. 20, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Симеон Стојанов Ристов, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симеон Стојанов Ристов. (43)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Дојран, Гевгелија, бр. 2598 од 11-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Колароковач Глигор Георгиев Гогов, со седиште во с. Николич. Предмет на работата на дуќанот е: колароковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Георгиев. (44)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Дојран, бр. 2460 од 5-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Андон Митов Кречев, со седиште во Нови Дојран — Гевгелија. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон Митов Кречев. (45)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кавадарци, бр. 7719 од 21-V-1956 год. е запишан во регистарот на приватните угостителски дуќани на страна 1, рег. бр. 1, угостителскиот дуќан под фирма: Ашчилница на Перо Ристов Росомански, со седиште во Кавадарци, ул. „Миле В'чков. Предмет на работата на дуќанот е: припремање и услужување со топли и ладни јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо Ристов Росомански. (46)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 8808 од 20-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 95, рег. бр. 22, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Цветан Михайлов Вржалски, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан Михайлов Вржалски. (47)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Кочани, бр. 7878 од 10-VIII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 94, рег. бр. 21, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Иван Илиев Мишев, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Илиев Мишев. (48)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Теарце, бр. 1677/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Риска Петрушева Љубеска, со седиште во с. Лешок — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Риска Петрушева Љубеска. (49)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Теарце, бр. 1467/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 11, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Иљо Г. Петкоски, со седиште во с. Раотинце — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иљо Г. Петкоски. (50)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Теарце, бр. 12663/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Сервет Б. Исљами, со седиште во с. Нераште — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сервет Б. Исљами. (51)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Теарце, бр. 10365/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 7, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Мазлам Г. Мемети, со седиште во с. Доброште — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мазлам Г. Мемети. (52)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Теарце, бр. 10458/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 6, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Љубе С. Стефаноски, со седиште во с. Пришовце — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе С. Стефаноски. (53)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Теарце, бр. 14355/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 12, занаетчискиот

дуќан под фирма: Воденичар Крсте С. Јанкоски. со седиште во с. Подбреѓе — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте С. Јанкоски. (54)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Теарце, бр. 2302/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Стругар Сали Шакиров Камил, со седиште во с. Одри. Предмет на работата на дуќанот е: стругарски услуги

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сали Шакиров Камил. (55)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Теарце, бр. 6555/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Атанас Г. Зафировски, со седиште во с. Непроштено — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Г. Зафировски. (56)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Струмица, бр. 16043 од 3-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 15, рег. бр. 133, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Ване Мирков Гогов, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 54. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ване Мирков Гогов. (57)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Струмица, бр. 16381 од 5-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 15, рег. бр. 130, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Панчо Митов Фасулов, со седиште во Струмица, ул. „Димитар Влахов“ бр. 7. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панчо Митов Фасулов. (58)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Струмица, бр. 16998 од 15-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 15, рег. бр. 135, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Диниш Наков Парталов, со седиште во Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 19. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диниш Наков Парталов. (59)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Струмица, бр. 16327 од 5-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занает-

чиските дуќани и работилници на страна 15, рег. бр. 135, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Ки-ро В. Донеv, со седиште во Струмица, ул. „Благој Мучето“ бр. 6. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ки-ро В. Донеv. (60)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Струмица, бр. 16713 од 10-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 134, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Иван Цветков Костов, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 16. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Цветков Костов. (61)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Струмица, бр. 16244 од 5-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 15, рег. бр. 131, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Живко Тушев Пакетов, со седиште во Струмица, ул. „Ленинова“ бр. 18. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Тушев Пакетов. (62)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината — Струмица, бр. 17550 од 20-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 15, рег. бр. 136, занаетчискиот дуќан под фирма: Ножаџ Драги Митов Гошев, со седиште во Струмица, ул. „Прилепска“ бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на ножеви.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги Митов Гошев. (63)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Теарце, бр. 10365/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 7, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Мемети Г. Мазлам, со седиште во с. Доброште — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мемети Г. Мазлам. (64)

На основа дозволата од Народниот одбор на Тетовска околина, бр. 14047/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 246, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Борис Геров Крстески, со седиште во с. Теарце — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Геров Крстески. (65)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Теарце, бр. 11099/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и

работилници на страна 1, рег. бр. 10, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Шабани А. Ружди, со седиште во с. Отушиште — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабани А. Ружди. (66)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Теарце, бр. 12628/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 8, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Џеваир Р. Фаризи, со седиште во с. Одри — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џеваир Р. Фаризи. (67)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Теарце, бр. 9825/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 5, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ристо Д. Ристоски, со седиште во с. Лешок — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Д. Ристоски. (68)

На основа дозволата од Народниот одбор на Тетовска околија, бр. 6080/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 240, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Данаил Марков Серафимовски, со седиште во с. Теарце — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Данаил Марков Серафимовски. (69)

На основа дозволата од Народниот одбор на Тетовска околија, бр. 6081/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 237, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекедија, Живко Коцев Блажески, со седиште во с. Теарце. Предмет на работата на дуќанот е: тенекедиските изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Коцев Блажески. (70)

На основа дозволата од Народниот одбор на Тетовска околија, бр. 10769/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 248, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Мито Н. Костадиновски, со седиште во с. Теарце. Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито Н. Костадиновски. (71)

На основа дозволата од Народниот одбор на Тетовска околија, бр. 17711/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници

под рег. бр. 253, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар-валавичар Петруш С. Савески, со седиште во с. Теарце. Предмет на работата на дуќанот е: воденичаро-валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петруш С. Савески. (72)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Струга, бр. 15049 од 28-XII-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Тодор К. Зороски, со седиште во Струга, ул. „Нова населба“ бр. 1. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор К. Зороски. (75)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Охрид, бр. 2150 од 7-II-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 325, рег. бр. 325, занаетчискиот дуќан под фирма: Стаклорезач Трајан Вељаноски, со седиште во Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр. 55. Предмет на работата на дуќанот е: стаклорезачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Вељаноски. (76)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Охрид, бр. 51 од 30-I-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 324, рег. бр. 324, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Павле А. Јовановски, со седиште во Охрид, ул. „7 ноември“ бр. 24. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле А. Јовановски. (77)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Охрид, бр. 19993 од 16-X-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 323, рег. бр. 323, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Насе С. Наумовски, со седиште во Охрид, ул. „7 ноември“ бр. 40. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Насе С. Наумовски. (78)

СОДРЖИНА

	Страна
151. Решение за основање Завод за здравна заштита на мајки и деца — — — — —	485
152. Правилник за извршување Законот за оружјето — — — — —	486